

## СОСТАВОТ НА АТОМНОТО ЈАДРО

Првото вештачко претворување на елементите еден во друг: Протон


### О. Печијре

Појавата радиоактивност прва упатуваше на тоа, дека и јадрата на атомите се сложени творевини. Дури за емитираниите електрони при бета-распаѓањето на радиоактивните елементи може да се претпостави дека се емитирани од електронската обвивка на атомот; за алфа-честиците, т. е. хелиумовите атомни јадра, тоа не можеше да се прави, бидејќи нив ги нема во електронската обвивка. Спрема тоа алфа-честиците мора да се емитираат од атомното јадро.

Но да се прави претпоставка дека атомните јадра се составени од алфа-честици не можеше, покрај останатото и заради тоа, што водородниот атом односно неговото јадро има четирипати помала маса од масата на алфа-честиците. Покрај тоа можеше побргу да се претпостави дека секоја алфа-честица е составена од четири протони, т. е. јадра на водородниот атом, и два електрони. На овој начин би се добило јадро со електричен полнеж двапати поголем од електричниот полнеж на протонот, а со маса четирипати поголема од неговата маса, т. е. би се добила алфа-честица односно хелиумово атомна јадро. По сличан начин би можел да се објасни и составот на атомните јадро на сите други елементи.

Дека протонот навистина влегува во составот на атомните јадра беше дефинитивно утврдено 1919 година. Оваа година беше откриено првото вештачко претворување на елементите еден во друг, т. е. претворување на едно атомно јадро во друго, при кое претворување се доби и протон. Ова крупно и вонредно важно откритие е направено 1919 година од англискиот физичар Резерфорд со еден сосем прост апарат, сл. 1.

Тој се состои од една метална кутија во чија што внатрешност се најдуваjak радиоактивен извор на алфа-честици, означен на слика со *D*. *S* е плочица направена од танки ливчиња на моминок или некој метал и служи за апсорбирање односно успорување на корпукуларните зрачења што минат низ неа. На мало растојание од неа се најдува луминисцентниот екран *Z*, каде што се набљудуваат предизвиканите спинтилации од алфа-честиците односно протоните. *A* и *B* се славини за извлекување односно внесување на




Сл. 1. Апарат со кој Резерфорд го откри првото вештачко претворување на елементите еден во друг.

дотичниот гас во кутијата. Растројанието од радиоактивниот извор  $D$  до луминисцентниот скран  $Z$ , како и дебелината на плочицата  $S$ , по потреба можат да се менуваат. Ова е нужно при испитувањето на дометот односно продорноста на набљудуваните честици, како и за утврдување на нивниот вид.

Уште 1914 година *E. Marsden* забележил дека ако просторот меѓу радиоактивниот извор и луминисцентниот скран е исполнет со водород, се јавуваат и такви сцинтилации на луминисцентниот скран, кога низ водородот минат алфа-честици испуштани од  $RaC'$ , кои во никој случај не се должат на алфа-честиците, туку се предизвикани од некои други полесни и попрдорни честици. Овие честици покажуваат скоро четирипати поголема прородност од алфа-честиците. Нивното идентификување не беше тешко. Тие беа протони. Алфа-честичките судирајќи се со водородните јадра ги отфбраа кон луминисцентниот скран, на кој удирајќи предизвикуваат сцинтилации.

Но до револуционерно открытие се дојде кога неколку години после тоа *Резерфорд* почна да го испитува дејството на алфа-честиците на разни гасови во описанот апарат. Полнејќи ја кутијата со кислород или јагленороден двооксид ( $CO_2$ ) и набљудувајќи ги сцинтилациите, тој констатира дека нивниот број се намалува сразмерно на апсорбионата способност на гасниот столб што го дели радиоактивниот извор на алфа-честиците од луминисцентниот скран. При определена дебелина на тој столб, алфа-честиците беа наполно апсорбирани и сцинтилации не се набљудуваат. Но при пополнење на кутијата со сув воздух и поставување на радиоактивниот извор на алфа-честиците на такво растројение од луминисцентниот скран, да и иедна алфа-честица не може да стигне до него, т. е. воздухот сите да ги запре, беше откриен неочекуван ефект. Имено на луминисцентниот скран беа забележени неколку слаби сцинтилации. Ефектот беше уште посилен при пополнење на кутијата со сув азот. Јасно беше дека овие нови честици што предизвикуваат сцинтилации се должат на заимодејството на алфа-честиците и азотот.


Испитувањата покажаа навистина дека овие слаби сцинтилации се предизвикани од протони што се емитираат при заимната реакција на хелиумовите атомни јадра, т. е. алфа-честиците, и јадрата на азотот. Оваа прва јадрена реакција може да се претстави на следниот начин:



што значи дека атомното јадро на азотот со реден број 7 и масен број 14, во реакција со една алфа-честица, т. е. јадрото на хелиумот со реден број 2 и масен број 4, дало јадро на кислород со реден број 8 и масен број 17 и јадро на водород, т. е. протон, со реден број 1 и масен број 1.

Оваа јадрена реакција подоцна беше остварена и фотографирана од английскиот физичар *Блекеш* со помошта на *Вилсон* и *Маглен* како мораторијума со азот, сл. 2. Меѓу многубројните трагови на алфа-честиците што се гледаат на фотографијата, а што излегуваат од еден радиоактивен препаратор, еден траг се разделува на едно место во две гранки. На фотографијата тоа место се најдува горе и нешто лево од средината. На тоа место станала споменатата јадрена реакција. Кратката подебела гранка, што оди малце влево од правецот на алфа-честицата, е трагот на новодобиеното ки-

слородно атомно јадро, а танката и подолга гранка, што оди десно и повеќе надолу, е траг на новодобиеното водородно атомно јадро, протонот.



Сл. 2. Разбивање на азотово атомно јадро со алфа-честица при нивното судрување.

Макар што бројот на азотовите атомни јадра што си заимнодејствуваат беше извонредно мал<sup>1)</sup>, важноста на ова откритие со тоа не се намалува. Тоа направи цел пресврт во испитувањето на составот на атомното јадро и го покажа патот по кој требаше да се оди за да се оствари вековниот сон на алхемичарите, т. е. претворувањето на еден елемент во друг, конкретно во злато, и да се дојде до нешто уште поценно — до откривањето и ослободувањето на атомната енергија.

После ова вештачко претворување на елементите еден во друг, следеа претворувања и на други елементи, при кои претворувања за бомбардирање беа употребени не само алфа-честици, туку и други честици како наелектризиранi така и ненаелектризиранi. Техниката на овие претворувања денеска толку е напредната, да не само што се претворуваат еден во друг природно нерадиоактивните елементи, туку се добиени и нови елементи што не се најдуваат во природата.

Многубројните јадрени реакции што беа предизвикани со разни елементи покажаа дека и при други јадрени реакции, освен споменатата, се добиваат протони. Еве уште една таква јадрена реакција при којашто како резултат на заимнодејството меѓу атомното јадро на флуорот и атомното јадро на

<sup>1)</sup> На секои 50.000 алфа-честици приближно само една можеше да погоди некое азотово атомно јадро и да влезе со него во реакција.

хелиумот, т. е. алфа-честицата, се добива атомно јадро на елементот неон и протон, т. е. атомно јадро на водород:



На овој начин беше експериментално докажано, дека протонот влегува во составот на атомното јадро и спрема тоа можеше да се извлече заклучок, дека во составот на атомното јадро влегуваат протони и електрони.

Во прилог на оваа поставка одеше и фактот, што масите на атомните јадра на чистите изотопи, определени со голема точност со масен спектограф, беа приближно цел број пати поголеми од маста на протонот. Поред тоа, како што знаеме, и електричниот полнеж на било кое атомно јадро за цел број пати е поголем од електричниот полнеж на протонот.

Како поткрепа пак дека и електроните се најдуваат во атомното јадро се сметаше нивното емитирање при бета-радиоактивното распаѓање, за кои се сметаше дека потекнуваат од атомното јадро.

Како резултат на сèто ова се роди првата хипотеза за составот на атомното јадро, спрема којашто сите атомни јадра се составени од протони и електрони. Значи спрема оваа хипотеза, електроните влегуваат во составот на атомното јадро, а не само во електронската обвивка на атомот.

Оваа хипотеза не постествува на Праутовата мисла искажана во почетокот на 19 век, спрема којашто атомите на сите елементи се состојат од различен број водородни атоми. Како што е познато, Праутовата поставка беше отфрлена, бидејќи точните мерења на атомните тежини на различни елементи покажаа, дека тие не се за цел број пати поголеми од атомната тежина на водородот, како што се очекуваше да биде согласно на Праутовата поставка. Со откривањето на изотопите ова основна мачнотија за Праутовата поставка беше отстранета, бидејќи атомните тежини на природните елементи, одредени по хемиски пат, се јавуваат како еден вид средни вредности на атомните тежини на изотопите на дотичниот елемент.

Но Праутовата поставка и така обновена и во соодветно изменета форма не можеше да се одржи. Понатамошните испитувања на строежот на атомното јадро покажа, дека е точна поставката за постоењето на протони во атомното јадро, но дека електрони во атомното јадро нема. До таков заклучок доведува и таласната механика.

Во посочените два примера за јадрене реакции како проектили за бомбардирање и изменување на атомните јадра се употребуваат алфа-честиците. Но одма после првите успеси постигнати со примената на алфа-честиците за изменување на атомните јадра, почнуваат да се употребуваат и протоните како проектили за бомбардирање и изменување на атомните јадра. Еве една таква јадрена реакција при којашто како проектил за бомбардирање на атомните јадра служи протонот:



Оваа јадрена реакција ни покажува дека атомното јадро на литиумот, откако примило еден протон, се распаднало на две хелиумови атомни јадра, т. е. од литиум и водород се добил хелиум. Добиените две алфа-честици се разлетуваат со брзина од преку 20000 км/сек.

Но не само алфа-честиците и атомните јадра на најлесниот водороден изотоп, т. е. протоните, туку и атомните јадра на потешкиот водороден изотоп — деутериумот ( $D$ ), т. е. деutronите, набргу почнуваат да се употребуваат како проектили за бомбардирање и претворување на атомните јадра. Пример за една таква јадрена реакција е следнава:



И при оваа јадрена реакција откако деутронот, т. е. атомното јадро на деутериумот, влегло во атомното јадро на литиумот, атомното јадро на литиумот се расцепува на две алфа-честици.

Во посочените јадрени реакции како проектили за бомбардирање служеше позитивно наелектризиран честици, т. е. алфа-честици, протони и деутрони. Но баш нивната позитивна наелектризираност се јавува како билен недостаток при нивната употреба за бомбардирање и претворување на атомните јадра. Сите атомни јадра, како што знаеме, се позитивно наелектризиирани и спрема тоа споменатите употребувани честици за бомбардирање се одбиваат од нив кога му се приближат. Спрема тоа за да тие влезат во атомното јадро треба да имаат голема енергија односно брзина. Затоа се јави потреба да се конструираат такви уреди коишто ќе можат на употребуваните честици за бомбардирање на атомните јадра да им дадат таква брзина при којашто нивната енергија ќе биде достаточна да тие продрат во бомбардираното атомно јадро и предизвикаат претворување во други атомни јадра. И навистина такви уреди брзо се конструираа.

### Откривањето на неутронот и атомното јадро


После првото вештачко претворување на елементите еден до друг произведено 1919 година се утврди, како што видовме, дека во составот на атомното јадро влегуваат протони. На овој начин значително се приближивме кон составот на атомното јадро. Обидите за вештачко претворување на елементите еден во друг продолжи со голем замав. Како проектили за бомбардирање на атомните јадра на разни хемиски елементи во прво време се ползува алфа-честиците на радиоактивните елементи, а подоцна протоните и деутроните. Како резултат на вакви обиди вршени со алфа-честици беше открисена 1932 година една нова честица, честица со маса приближно еднаква на масата на протонот, но електрички неутрална. Оваа честица е наречена неутрон.

Претпоставката за постоењето на неутронот може да се каже дека датира од 1920 година. Таа година во едно свое предавање Резерфорд рече: „Под известни услови... би можело на електронот да му биде можно да по-тесно се сврзи со водородното атомно јадро, т. е. со протонот, и така да обра-тезно некој вид неутрален дублет. Ваков атом би имал нови особини. Неговото

надворешно поле практички би било нула . . . и спрема тоа би требало овој атом да биде способен за слободно движење низ материјата. Вероватно ќе биде тешко да се открие присъството на овој атом и тој не би можел да се задржи во затворен сад". И навистина 12 години после ова пророчанско предвидување, вештачките претворувања на разните атомни јадра предизвикувани со бомбардирање со алфа-частиици, доведоа до откривање на неутронот, и е утврдена честичка со маса многу блиска до масата на протонот.

1930 год. германските физичари *Бойце* и *Бекер* констатираа, дека при бомбардирањето со алфа-частиици, добиени од природно радиоактивниот елемент полониум, на некои лесни елементи, нарочно берилиумот, а во помала мера и борот, литиумот и други, се емитира од нив некое зрачење слабо по интензитет, но со поголема продорна способност и од најпродорните гама-зраци од природните радиоактивни елементи.

Дури и на најпродорните гама-зраци испуштани од  $Th$  ( $C' + C''$ ) интензитетот им намалува на половина при преминувањето низ оловен слој дебел 1,5, см., дотука за да спадне на половина интензитетот на ова новооткрено зрачење испуштано од берилиумот под дејството на алфа-частиците, треба да мие низ оловен слој дебел 5 см. Отпрвин беше претположено дека ова зрачење претставува многу продорни гама-зраци, кои се јавуваат за сметка на тоа, што при присоеединувањето на една алфа-честичка кон атомното јадро, на пример на  $Be_9^9$ , се добивајќи како возбудено атомно јадро на јагленородниот изотоп  $C_6^{13}$ , коешто преминувајќи во нормална состојба испушта фотон ( $h\nu$ ) со голема енергија. Се претпоставуваше дека оваа појава тече по следната ѕема:




каде што  $(C_6^{13})$  го претставува возбуденото атомно јадро на јагленородниот изотоп  $C_6^{13}$ .

Ѕемата на вршениите обиди за откривање на неутроните е претставена на сл. 3, каде што е *A* радиоактивниот препаратор што испушта алфа-частиици, *B* бомбардираните елемент (берилиум, бор), *C* оловна плоча и *D* Вилсонова комора.


Електричната неутралност на ова зрачење е утврдена по тоа, што ова зрачење не си го менува својот правец на движење нити под дејството на магнетно поле, нити под дејството на електрично поле.

Испитувајќи го ова зрачење француските физичари *Ирена Жолио-Кири* и *Фредрик Жолио-Кири* открија 1932 година, дека ако пред јонизационата комора, со која се мери интензитетот на ова продорно зрачење, се стави некоја материја што содржи доста водород, на пример плочица од парафин, струјата во комората одеднаш нараснува. Значи јонизационото дејство на ова зрачење многу се зголемило со ставување пред комората плочица од парафин. Ѕематски овој обид е претставен на сл. 4, каде што е *A* метална плоча на којашто е нанесен радиоактивен препаратор што испушта алфа-частиици, *B* плочица од берилиум, *C* парафинска плочица, *J* јонизациона комора со прозорче затворено со танок лист од монинок *a*.

Овој ефект се објаснува на следниов начин. Зрачењето испуштано од берилиумот под дејството на алфа-честиците, истерува од парафинската плочица протони на коишто и се должи јакото јонизационо дејство.



Сл. 3. Шема на обидот за откривање на неутроните.



Сл. 4. Шема на обидот на Ирена Жолио-Кири и Фредерик Жолио-Кири.

Траговите на протоните испуштани од парафинот под дејството на новооткриеното зрачење можат да бидат фотографирани ако во предодниот обид, наместо јонизациона комора, се употреби Вилсонова комора или пак ако самата Вилсонова комора се наполни со некој гас што е богат со водород, на пример метан, и директно се зрачи комората со зрачењето што го испушта берилиумот под дејството на алфа-честиците. Во последниот случај протоните се истеруваат од самиот гас содржан во комората.

На овој начин се покажа дека прдорното зрачење испуштано од берилиумот, како и од другите лесни елементи, има способност да му соопшти на протоните поголемо количество на движење. Подоцна беше констатирано дека ова прдорно зрачење може да забрзува, т. е. да им соопштува брзина и на потешките честици од протонот, како што се на пример атомните јадра на азотот, па дури и на потешките криptonови атомни јадра.

Вакви особини на ова зрачење никако не можеа да се согласат со фотонската природа која му се припишуваше. Ако ова зрачење има навистина фотонска природа, тогаш неговите фотони требаше да имаат многу поголема енергија отколку што можеше ним да им се припише. Така на пример еден протон што се истерува од парафинот под дејството на ова зрачење има во воздухот домет околу 40 см, на кој му одговара енергија од околу  $5MeV$ . Ако пак се претпостави дека протонот добил забрзување за сметка на еластичниот судар со еден гама фотон, тогаш енергијата на фотонот треба да биде  $55MeV$ , а не  $5MeV$ . Поред тоа ако на ова зрачење треба да му се припише фотонска природа, тогаш на гама-зраците треба да им се припишува енергија зависна од природата на атомните јадра коишто тие ги забрзуваат. Така на пример во случај да е забрзано атомно јадро на азотот, на фотонот што се судрил со азотовото атомно јадро и го забрзал, треба да му се припише енергија од  $90MeV$ .

Излез од оваа положба најде английскиот физичар Чевик. Тој покажа во 1932 година, дека атомните јадра на коишто им соопштуваат брзина зраците

што ги испушта берилиумот и другите лесни елементи под дејството на алфа-честиците на радиоактивните елементи, имаат брзина којашто би требало да ја имаат кога се судрат не со фотони, туку со неутрални честици чија што маса приближно е еднаква на масата на протоните. На овој начин беа отклонети сите маичнотии во поглед толкувањето на новооткриеното продорно зрачење и дефинитивно беше утврдено, дека тоа претставува поток на неутрални честици. Овие честици, како што спомнуваме порано, се наречени неутрони. На овој начин Резерфордовото претсказување за постоењето на една неутрална честица со маса единица беше потврдено.

Неутроните ќе ги обележуваме со знакот  $n^1_0$ , што значи дека електричниот полнеж односно редниот број  $Z=0$ , а масениот број  $A=1$ . Спрема тоа процесот на образувањето на неутрони при бомбардирањето на берилиумот со алфа-честици на радиоактивните елементи може да се претстави по следната шема:



Бидејќи неутроните немаат електричен полнеж, тоа меѓу нив од една страна и електроните и атомните јадра од друга страна, не постои никакво електрично заимнодејство, со што и се објаснува нивното големо продорно дејство. По истата причина тие скоро не предизвикуваат јонизација и затоа не оставаат трагови во Вилсоновата комора, заради што и беше тешко нивното откривање. Но ако на својот пат тие сртнат некое атомно јадро, тогаш сударот со него станува како судар меѓу еластични топчиња, со важност како на законот за запазување на енергијата, така и на законот за запазување на количеството на движењето. Удреното атомно јадро, на кое му е соопштено извесно количество на движење, го јонизира гасот низ којшто мине и ако тоа движење станува во Вилсонова комара, се појавува траг. Од должината на трагот може да се определи неговата максимална брзина, која после може да послужи за пресметување на масата и брзината на неутронот.

На сл. 5 се претставени трагови на протони добиени под дејството на неутрони од гасот метан што се најдува во Вилсоновата комара под притисок од 3,5 атмосфери.

Полнејќи ја Вилсоновата комора со различни гасови може да се види од кои гасови се добива, под дејството на неутрони, најинтензивно јонизираше зрачење.


На сл. 6 може да се види еден траг што го оставило едно азотово атомно јадро после сударот со еден неутрон. Овој траг се најдува на горниот дел на сликата и е маркиран со две стрелки. Тој е краток и широк, што е знак дека е траг на потешка честица, во случајов на азоторгото атомно јадро.

Во центарот на сликата се најдува една цевчица во која има радиоактивен препаратор од полониум, што испушта алфа-честици, и берилиум од кој излетуваат неутрони не оставјќи на своите патишта никакви трагови. Долу на сликата може да се види една плочица на која се најдува слаб радиоактивен препаратор. Од неа излегуваат два трага на алфа-честици. Овој слаб радиоактивен препаратор внесен е во Вилсоновата комора за да се види дали таа нормално работи.

По индиректен пат неутроните можат да бидат регистрирани и само со јонизациона и Вилсонова комара, туку и со разните видови бројачи, како и со фотографска плоча со специјална емулзија.



Сл. 5. Трагови на протони добиени под дејството на неутрони од гасот метан содржан во Вилсонова комора.



Сл. 6. Фотографија на траг на едно азотово атомно јадро коешто претрпело судар со еден неутрон.

Еве сега како може да се определи масата и брzinата на неутронот на основа на она што го знаеме досега за него. Масата на неутронот ќе ја означиме со  $M_n$ , неговата брзина во моментот пред сударот со  $v_0$ , а брзината одма после сударот со  $v_1$ . Масата на атомното јадро со кое се судрил неутронот, т.е. масата на отфрленото атомно јадро, ќе ја обележиме со  $M$ , неговата брзина пред сударот нека е нула, а после сударот  $v$ . Во случај на еластичен централен судар, т.е. кога удреното атомно јадро е отфрлено во ист правец во којшто се движел и неутронот, на основа на законот за запазување на енергијата и количеството на движење, ќе имаме:

$$\frac{M_n v_0^2}{2} = \frac{M_n v_1^2}{2} + \frac{M v^2}{2}$$

$$M_n v_0 = M_n v_1 + M v$$

Елиминирајќи ја брзината  $v_1$ , за брзината на отфрленото атомно јадро најдуваме:

$$v = \frac{2 M_n}{M_n + M_H} v_0. \quad (1)$$

Ако Вилсоновата комара, низ којашто се движат неutronите, еднаш ја наполниме со водород, чија атомна маса е  $M_H = 1$ , а другпат со азот, чија атомна маса е  $M_N = 14$ , тогаш соодветно на равенката (1) ќе добиеме:

$$v_H = \frac{2 M_n}{M_n + M_H} v_0$$

$$v_N = \frac{2 M_N}{M_n + M_N} v_0$$

Делејќи ги овие две равенки добиваме:

$$\frac{v_H}{v_N} = \frac{M_n + M_N}{M_n + M_H} \text{ или}$$

$$\frac{v_H}{v_N} = \frac{M_n + 14}{M_n + 1} \quad (2)$$

Брзините  $v_H$  и  $v_N$  можат да се определат по експериментален пат од доджните на траговите оставени од водородните односно азотните атомни јадра во Вилсоновата комора. На овој начин во горната равенка останува непознато само  $M_n$ , т. е. масата на неutronот, која може сега лесно да се пресмета од равенката (2). Спрема современите податоци масата на неutronот  $M_n = 1,00893 AEM$  (атомни единици за маса.  $1 AEM = 1,660 \cdot 10^{-24}$  грама). Таа е нешто малце поголема од масата на протонот.

Внесувајќи ја пак најдената вредност за  $M_n$  во равенката (1), може да се пресмета и брзината  $v_0$ , т. е. брзината на неutronот во монентот пред сударот, бидејќи брзината  $v$ , т. е. брзината на отфрленото атомно јадро може да биде експериментално определена од доджната на трагот оставлен од него во Вилсоновата комора.

Фактот што различни парови атомни јадра<sup>1)</sup> доведуваат до една иста вредност за маса на неutronот  $M_n$ , е потврда за правилната констатација на Чедвик, дека зрачењето што го испушта берилиумот и другите лесни елементи под дејството на алфа-честиците на радиоактивните елементи не е составено од фотони, туку од неутрони.

Како што спомнувме, неutronите не се ослободуваат само при бомбардирањето на берилиумот со алфа-честици испуштани од радиоактивните елементи, туку и при бомбардирањето на други лесни атомни јадра. Еве уште две јадрени реакции во чии што резултат се добиваат неutronи:



Посочените експериментални факти јасно покажаа дека во составот на атомното јадро влегува и неutronот. Но важноста на откривањето на неу-

<sup>1)</sup> Во посочениот пример ние зедовме атомни јадра на водород и азот.

tronите не се состои само во тоа што се разреши прашањето за составот на атомното јадро. Со нивното откривање се добија извонредно згодни честици за бомбардирање и расцепување на атомните јадра. Како електрички неутрални честици тие ги немаат оние недостатоци што ги имаат позитивно наелектризираните честици, кои до откривањето на неutronите се употребуваат за бомбардирање и изменување на атомните јадра. Неutronите не трпат електростатичко одбивање од позитивно наелектризираните атомни јадра и затоа лесно можат да им се приближат и проникнат во нив, при коешто проникнување предизвикуваат јадreno претворување. Во ова се состои и грамадната ролја што ја играат неutronите при современото ослободување на атомната енергија.

Во слободна состојба, т. е. надвор од атомното јадро, неutronот се јавува како бета-радиоактивна честица со време на полураспаѓање околу 30 мин. Тој се распаѓа по следнава шема:

$$n_0^1 = p_1^1 + e^- + \nu,$$


т. е. секој неutron се распаѓа на протон, електрон и неutрино. Неutринот е неутрална честица со маса на мирување многу помала од масата на електронот.

Поред тоа неutronот не може да постои подолго време во слободна состојба и заради тоа, што тој лесно се присоединува кон некое атомно јадро, предизвикувајќи јадрена реакција или создавајќи негов изотоп.

Поред споменатите три вида јадрени реакции од типот  $(\alpha, n)$ , при кои се добиваат неutronи, постојат уште низа јадрени реакции од друг тип при коишто исто така се ослободуваат неutronи. Но најголеми извори на неutronите се јадрените реактори во кои се ослободува атомна енергија (јадрена енергија).

Неutronите што се добиваат како резултат на јадрените реакции од типот на реакциите  $(\alpha, n)$ , на пример кога на берилиумот се дејствува со алфа-честици испуштани од радиумот, т. е. неutronите што се добиваат од изворот на неutronи  $Ra + Be$ , имаат дисконтинуиран енергетски спектар. Ова е заради тоа што радиумот во споменатиот извор на неutronи присуствува заедно со своите продукти на распаѓањето, кои не испуштаат алфа-честици со еднаква енергија.

Одма после откривањето на неutronите тие беа употребени, како многу згодни честици, за предизвикување на голем број различни јадрени реакции. Познати се многубројни примери на следниве видови јадрени реакции:  $(n, \alpha)$ ,  $(n, p)$ ,  $(n, 2n)$ ,  $(n, h\nu)$ . За посочените видови јадрени реакции можеме да ги наведеме следниве примери:



Последнава јадрена реакција нарочно е интересна, бидејќи таа ни покажува, дека деутронот е составен од протон и неутрон. Ова се потврдува и со фактот што е можен и обратен процес, т.е. разставување на деутронот на протон и неутрон под дејството на гама-фотони со голема енергија. Оваа појава позната е под името јадрен фотоефект и станува по следнива шема:



Покрај посочените видови јадрени реакции предизвикани со неутрони, постои уште еден вид јадрена реакција предизвикана со неутрони и тоа најважен. Овој вид јадрена реакција се состои во расцепувањето на тешките атомни јадра, на пример урановото атомно јадро, на два приближно еднакви дела кога тоа се бомбардира со неутрони. Оваа појава позната е под името јадрен физика. Реакции од овој тип скратено се обележуваат (*n, f*).

Откривањето на неутронот го расветли составот на атомното јадро. Одма после неговото откривање советскиот физичар Иваненко и германскиот физичар Хајзенберг независно еден од друг поставија хипотеза, дека *атомниот јадар на сите атоми се состоја од протони и неутрони*. Оваа хипотеза денеска е општо призната. Двете овие честици од кои се изградени сите досега познати атомни јадра се викаат со едно име и уклено и.

Електричниот полнеж на атомното јадро, а со тоа и редниот број на атомот, зависат само од бројот на протоните во атомното јадро, бидејќи неутронот е електрички неутрален. Спрема тоа редниот број *Z* за елементите во периодниот систем на елементите еднаков е со бројот протони *Np* во атомното јадро односно со бројот електрони во електронската обвивка на атомот, кога атомот не е јонизиран:

$$Z = N_p.$$

Масата на протонот и неутронот, како што видовме, приближно е еднаква на една атомна единица за маса во физичката скала за атомни маси. Спрема тоа и масата на атомното јадро, кое е составено од протони и неутрони, ќе биде изразена приближно со цел број неколку единици. Овај број, не е тешко да се разбере, дека ќе биде еднаков на масениот број *A* на дотичниот чист изотоп на дадениот елемент. Значи масениот број *A* е еднаков на збирот на протоните и неутроните во атомното јадро:


$$A = Np + Nn \text{ или } A = Z + Nn,$$

каде што е *Nn* бројот на неутроните во атомното јадро. Спрема тоа бројот на неутроните во атомното јадро ќе биде:

$$Nn = A - Np \text{ или } Nn = A - Z$$

На сл. 7 шематски се претставени атомните јадра на најраспространетите изотопи на првите неколку елементи од периодниот систем.

Кај најраспространетиот изотоп на водородот *A=1* и *Z=1*. Значи неговите атомни јадра се состоат само од еден протон. Кај најраспространетиот изотоп на хелиумот *A=4*, *a Z=2*, што значи дека неговите атомни јадра се состоат од два протони и два неутрони итн.



Сл. 7. Шематска претстава на составот на атомните јадра од протони и неутрони.

Атомните јадра на сите елементи се разликуваат едни од други по бројот протони, бидејќи од нив зависи електричниот поднек на атомното јадро односно редниот број кој е карактерен за секој даден елемент. *Усиееме ли да јо измениме бројот на проптоните во дадено атомно јадро, ќе јо измениме и самиот елемент чие што атомно јадро се разледуваше.* Значи од бројот на проптоните во атомното јадро зависи дали ќе имаме овој или оној елемент.

Бројот неутрони пак во атомното јадро може да биде нула, како што е единствен случај кај најраспространетиот изотоп на водородот, еднаков на бројот на проптони, помал од него или пак најчесто поголем од него.

Атомните јадра на изотопите се разликуваат меѓу себе само по бројот на проптони, дури бројот проптони им е ист. Затоа атомните јадра на изотопите имаат еден ист реден број, па спрема тоа и ист број проптони, а атомните маси им се различни.

Така на пример природниот кислород е смеса на три изотопи:  $O_8^{16}$ ,  $O_8^{17}$  и  $O_8^{18}$ . Но поред тоа постоат уште три неснабилни (радиоактивни) изотопи на кислородот и тоа.  $O_8^{14}$ ,  $O_8^{15}$  и  $O_8^{19}$ . Јасно е дека бројот проптони и неутрони во атомните јадра на овие шест изотопи на кислородот ќе биде:

	$N_p$	$N_n$
$O_8^{14}$	8	6
$O_8^{15}$	8	7
$O_8^{16}$	8	8
$O_8^{17}$	8	9
$O_8^{18}$	8	10
$O_8^{19}$	8	11


Изборите имаат различен број проптони и неутрони во атомните јадра, но нивниот збир е ист, па затоа имаат ист масен број. Така на пример имаме:

	$N_p$	$N_n$
$Ar_{18}^{40}$	18	22
$Ca_{20}^{40}$	20	20

#### Расподелба на атомните јадра

Бројот на познатите досега различни атомни јадра далеку е поголем од бројот на познатите хемиски елементи. Дури досега е познато преку илјада и неколку стотини различни атомни јадра, дотука е познато само 102 хемиски елементи. Значи бројот на досега познатите различни атомни јадра повеќе од десетина пати е поголем од бројот на познатите елементи. Ова е, како што видовме, заради тоа што хемиските елементи се јавуваат во вид на повеќе изотопи, а некои имаат дури и повеќе од десетина.

Претставувајќи го секое атомно јадро со едно крукче на еден дијаграм по чија што апсисна оска се пренесува бројот на протоните  $Z$ , а по ординатната оска бројот на неутроните,  $N_n = A - Z$ , во даденото атомно јадро, може да се добие добар увид за стабилните и радиоактивни атомни јадра. На сл. 8 е даден еден ваков дијаграм. Стабилните изотопи на дијаграмот се претставени со црни крукчиња, а нестабилните со непочрнети крукчиња.



Сл. 8. Стабилни и радиоактивни атомни јадра.

Јасно е дека сите изотопи на еден даден елемент се распоредени на овој дијаграм на една вертикална права, а изборите на наведени прави кои минат низ изобарните атомни јадра. Месните броеви на изборните атомни јадра се назначени покрај правата  $A=Z=2Z$ , т. е. провата на која би и одговарале атомните јадра коишто во својот состав имаат двапати повеќе неutronи од протони. Заради прегледноста на самата слика, на сликата не се претставени сите споменати наведени прави на кои лежат изборите, но нес тешко да се повлечат и тие.

Од положбата на атомното јадро на дијаграмот може одма да се види од колку протони и неutronи е составено тоа атомно јадро. Атомните јадра што се најдуваат на правата линија повлечена од координатниот почеток под агол од  $45^\circ$  спрема апцисната оска, имаат еднаков број протони и неutronи, т. е.  $Z=N$ . Таа линија на сликата е означена со  $A=Z=Z$ . Атомните јадра пак што се најдуваат над оваа линија имаат поголем број неutronи од протони, а под неа поголем број протони од неutronи.

Од дијаграмот се гледа, дека околу оваа права линија се групирани стабилните изотопи со не голем масен број. Од ова пак заклучуваме, дека од атомните јадра со мал број протони најстабилни се јавуваат оние атомни јадра кај кои е бројот протони еднаков на бројот неutronи. Овде симетрија меѓу бројот протони и неutronи се нарушува при јадрата со поголем масен број и тоа во полза на неutronите. Доколку е поголем масениот број  $A$ , дотолку повеќе во атомното јадро бројот на неutronите е поголем од бројот на протоните. Така на пример при уранот 238 има 54 неutronи повеќе од протони.

Од овој краток преглед на атомните јадра може да се види дека се можни само определени комбинации на протони и неutronи во атомното јадро. При едни комбинации на протони и неutronи се добиваат стабилни атомни јадра, а при други нестабилни, т. е. радиоактивни. Било какви комбинации на протони и неutronи по број во атомното јадро, сосем разбираливо, се неможни. Значи протоните и неutronите можат да се здружуваат и да образуваат повеќе или помалку стабилни атомни јадра само при определен нивни броен однос.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. A. Berthelot — *Noyau atomique*, 1948
2. Э. В. Шольский — Атомная физика, том II, 1951
3. К. Н. Елизаров — Основы учения о строении атома в курсе физики средней школы, 1953
4. L. Rosenfeld — *L'exploitation du noyau atomique*, 1952
5. M. E. Nahmias — *Liberation et exploitation de l'énergie nucléaire*, 1953
6. Н. А. Власов — Нейтроны, 1955
7. Я. Френкель — Освобождение внутриатомной энергии, 1946
8. S. Glassstone — *Sourcebook on Atomic Energy*, 1950
9. — Э. Сейре (редакция) — Экспериментальная ядерная физика, том II, 1955